

20212273787

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 24 став (1) точка 5 и член 97 став (8) од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019, 153/2019 и 92/2021), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 14.9.2021 година донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА

Член 1

Се објавува тендер за избор на даватели на универзална услуга.

Предмет на јавниот тендер

Член 2

Предмет на јавниот тендер е избор на даватели на универзална услуга за секоја од следните услуги опфатени со универзалната услуга и тоа:

- а) Поврзување на краен корисник на фиксна локација со јавна комуникациска мрежа;
- б) Обезбедување на целосен телефонски именик и целосна телефонска служба за информации;
- в) Обезбедување на јавни телефонски говорници или други јавни пристапни точки за обезбедување на говорни телефонски услуги.

Број на даватели на универзалната услуга за обезбедување на услугите предмет на јавниот тендер

Член 3

1. Услуга за поврзување на краен корисник на фиксна локација со јавна комуникациска мрежа

Агенцијата за електронски комуникации објавува јавен тендер за избор на еден давател на универзална услуга што ќе обезбеди услуга за пристап на фиксна локација и обезбедување на телефонски услуги, врз основа на негово разумно барање, што треба да биде во можност да поддржи говор, факсимил и пренос на податоци со брзина од 12 Mbps за дојдовна насока (downlink) што е доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет (односно брзината пропишана во Правилникот за услугите опфатени со универзална услуга).

Давателот на универзалната услуга за поврзување на фиксна локација со јавна комуникациска мрежа треба на секој краен корисник, врз основа на негово разумно барање да му овозможи:

- Појдовни и дојдовни говорни повици во националниот (домашниот) и меѓународниот телефонски сообраќај,
- Комуникација преку факсимил машина
- Пренос на податоци со брзина од 12 Mbps за дојдовна насока (downlink) што е доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет (односно брзината пропишана во Правилникот за услугите опфатени со универзална услуга).

Давателот на услуги опфатени со универзалната услуга кој ќе се јави на постапката за избор и кој ќе биде избран за обезбедувач на оваа услуга треба особено да го има во предвид членот 104 – Брзина на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет, став (1) „Агенцијата со подзаконскиот акт од членот 92 од овој закон ја утврдува брзината на пренос на податоци со цел да се обезбеди ефикасен пристап до интернет, како и временскиот рок во кој истата ќе се обезбеди, а кој не може да биде подолг од две години“, и став (4) „По истекот на рокот утврден во ставот (1) на овој член, Агенцијата повторно ги преиспитува околностите врз основа на кои е утврдена брзината за пренос на податоци и доколку е потребно со подзаконскиот акт од ставот (1) на овој член ќе утврди нова брзина за пренос на податоци“, имајќи предвид дека е предвидено склучување на 5 годишен договор.

Давателот на универзалната услуга треба на сите редовни и посебни основни и средни училишта во Република Северна Македонија, по нивно разумно барање и по цени базирани на трошок да им обезбеди соодветни услуги, терминална опрема за пристап до услугата пренос на податоци со брзина од 12 Mb/s (односно брзината пропишана во Правилникот за услугите опфатени со универзална услуга, утврдена согласно претходниот став)) за дојдовна насока (downlink) за оние ученици кои што од овие училишта се идентификувани како ученици со посебни образовни потреби.

Давателот на универзална услуга за обезбедување на појдовни и дојдовни говорни повици при обезбедувањето на услугите треба да ги имаат предвид потребите на лицата со инвалидитет со преземање на соодветни мерки, а со цел да им обезбедат пристап до услугите и прифатливост на цените на услугите еквалентни на оние што ги имаат другите крајни корисници на комерцијална основа во Република Северна Македонија.

Давателот на универзална услуга за обезбедување на универзална услуга за обезбедување на појдовни и дојдовни говорни повици треба на лицата со оштетен слух или на лицата со сериозни говорни проблеми да им понуди терминална опрема по цена базирана на трошок која ќе им овозможи повици еднакви на говорните (како на пример: праќање на текстуални пораки или избор на некој друг визуелен начин, пр: интернет киосци). Секоја поправка или замена на терминалната опрема ќе биде извршена бесплатно од страна на давателот на универзалната услуга, освен ако не се докаже дека претплатникот не ја злоупотребил терминалната опрема.

Давателот на универзалната услуга на обезбедување на појдовни и дојдовни говорни повици треба да обезбеди на слепите лица и лицата кои имаат сериозни проблеми со видот можност за примање на бесплатни информации за цената на услугите или за нивната последна телефонска сметка со бирање на посебен број определен со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Северна Македонија.

Давателот на универзалната услуга за обезбедување на појдовни и дојдовни говорни повици треба да овозможи за лицата со инвалидитет, на нивно барање, плаќање на то живее лицето.

Давателот на универзална услуга за обезбедување на пристап на фиксна локација и обезбедување на телефонски услуги треба да понуди посебни цени или пакети, што се разликуваат од оние што се обезбедуваат врз основа на стандардни комерцијални услови со цел на крајните корисници со статус на социјален случај и/или на крајните корисници со посебни социјални потреби согласно со закон, да им се обезбеди користење на услугите опфатени со универзалната услуга.

Давателот на универзална услуга треба да ги нуди услугите со следните минимални услови за квалитет:

- Времето на воспоставување на услугата на фиксна локација не може да биде подолго од 30 дена за 95% реализирани приклучоци во една календарска година, односно 60 дена за 99% реализирани приклучоци во една календарска година.

- Зачестеноста на пријавени дефекти на претплатничка линија не смее да надмине вредност од 15% во една календарска година.

- Времето за отстранување на пријавен дефект на претплатничка линија не може да биде подолго од 24 часа за 80% пријавени дефекти во една календарска година.

- Отстранувањето на пријавени дефекти на пристапните линии до службата што го опслужува единствениот број за итни повици Е- 112 има предност во однос на отстранувањето на сите други видови на пријавени дефекти во текот на 24 часа секој ден во неделата во согласност со посебен пропис со кој се регулира работењето на службата што го опслужува единствениот број за итни повици Е- 112, како и пристапните линии до службите од јавен интерес во Република Македонија (со повикувачки број од серијата 19х)

- Зачестеноста на неуспешни повици во јавната електронска комуникациска мрежа на давателот на универзална услуга не може да премине вредност од 2% во една календарска година.

- Просечното време на воспоставување на повик во јавната електронска комуникациска мрежа на давателот на универзална услуга не може да премине вредност од три секунди во една календарска година.

- Времето на воспоставување на повик во јавната електронска комуникациска мрежа на давателот на универзална услуга во која се воспоставени 80% повици во една календарска година не може да премине вредност од пет секунди.

- Просечното време на јавување на лицето- оператор од надлежната служба на операторот на јавната телефонска мрежа не може да премине вредност од 15 секунди во една календарска година.

- Процентот на повици на кои лицата-оператори одговориле во период до 20 секунди не може да биде помал од 80 % во една календарска година.

Зачестеноста на приговори за износот на сметката за обезбедена универзалната услуга не може да биде поголема од 0,5 % во една календарска година.

2. Обезбедување на услуга за целосен телефонски именик и целосна телефонска служба за информации

Агенцијата за електронски комуникации објавува јавен тендер за избор на еден давател/и на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик за претплатниците во Република Северна Македонија и целосна телефонска служба за информации, под услови и на начин утврдени во членот 97 од ЗЕК. Целосната телефонска служба за информации е должна да им обезбеди информации од целосниот телефонски именик на сите крајни корисници во Република Северна Македонија, вклучувајќи ги и корисниците на јавните телефонски говорници. Давателот на универзална услуга е должен податоците за претплатниците на операторите без исклучок да ги вклучат во целосниот телефонски именик и во евиденцијата на телефонската служба за информации. Целосниот телефонски именик ќе содржи најмалку еден телефонски број од правните и физичките лица кои вршат дејност.

Давателот на универзална услуга за обезбедување целосен телефонски именик го обезбедува целосниот телефонски именик во електронска форма.

Целосниот телефонски именик треба да содржи податоци особено за:

- телефонските претплатници кои се граѓански лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и телефонски број;

- телефонските претплатници што се правни или физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни единици (доколку ги има) со соодветните телефонски броеви, а најмалку еден телефонски број за секоја адреса.

Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик треба податоците за претплатниците на различни оператори да ги прикаже на идентичен и недискриминаторски начин во целосниот телефонски именик. Во целосниот телефонски именик кој е достапен во електронска форма промените на податоците за претплатниците се прикажуваат во рок не подолг од 24 часа од приемот на променетите податоци и истиот се ажурира постојано.

Податоците за претплатниците од целосниот телефонски именик треба да им бидат на располагање на сите даватели на телефонски именици, како и на телефонската служба за информации од целосниот телефонски именик, на транспарентен и недискриминаторски начин и по цени базирани на трошоци. Податоците за претплатниците од целосниот телефонски именик можат да бидат користени само за онаа намена за која претплатникот му дал писмена согласност на својот оператор, како и во случаи утврдени со закон.

Давателот на универзална услуга податоците за претплатниците во целосниот телефонски именик ќе ги добива од операторите, кои во согласност со начелата на непристрасност, недискриминација и по цени базирани на трошоци ќе ги доставуваат на давателот на универзална услуга.

Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик во договор со сите оператори го утврдува образецот за доставување на податоци за претплатниците и истиот треба да содржи податоци особено за:

- телефонските претплатници кои се граѓански лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и телефонски број;

- телефонските претплатници што се правни или физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни единици (доколку ги има) со соодветните телефонски броеви, а најмалку еден телефонски број за секоја адреса;

- согласност, односно забрана од претплатникот неговите податоци или дел од податоците да бидат објавени во печатениот или електронски целосен телефонски именик или до тие податоци да може да се дојде преку телефонската служба за информации.

Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик ја определува постапката, начинот, роковите и временската рамка кога операторите треба да ги достават податоците или измените на податоците за своите претплатници.

Давателот на универзалната услуга за обезбедување на целосен телефонски именик не е одговорен за објавените податоци во целосниот телефонски именик, а кои му ги доставил соодветниот оператор. За точноста на податоците одговорни се операторите.

Давателот на универзалната услуга за обезбедување на телефонска служба за информации треба да им обезбеди можност на корисниците да ги добијат податоците за претплатниците кои се објавени во целосниот телефонски именик преку:

- повикување на скратен број, определен со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Северна Македонија и кој е достапен од било која јавна телефонска мрежа во Република Северна Македонија;

- испраќање на кратка текстуална порака на скратен број, определен со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Северна Македонија и кој е достапен од било која јавна телефонска мрежа во Република Северна Македонија, а која обезбедува можност за испраќање на текстуални пораки; или

- пристап на интернет портал, без наплата на надоместок.

Податоците што ги води телефонската служба за информации од целосниот телефонски именик треба да се ажурираат најмалку еднаш месечно.

Давателот на универзална услуга треба да ја нуди услугата на сите крајни корисници на територијата на Република Северна Македонија по еднакви цени. Давателот на универзална услуга треба да понуди посебни цени, што се разликуваат од оние што се обезбедуваат врз основа на стандардни комерцијални услови со цел на крајните корисници со статус на социјален случај и/или на крајните корисници со посебни социјални потреби согласно со закон, да им се обезбеди користење на услугите опфатени со оваа универзална услуга. Давателот на универзална услуга е должен цените за услугите што ги обезбедува како универзална услуга да ги објави на својата веб-страница и/или на начин на кој ќе бидат достапни на јавноста.

Давателите на универзална услуга треба да преземат посебни мерки со цел на лицата со инвалидитет да им се обезбеди пристап до услугата и прифатливост на цените на услугите, еквивалентни на оние што ги имаат другите крајни корисници во Република Северна Македонија.

Телефонската служба за давање на информации преку повикување на скратен број треба без надоместок, да му биде достапна на корисник на јавна говорница, како и на корисник кој е со оштетен вид или на некој друг начин му е оневозможено читање на телефонски именик, а кој е регистриран како лице со инвалидитет.

Телефонската служба за давање на информации од целосниот телефонски именик преку испраќање на кратка текстуална порака треба без надоместок, да му биде достапна на корисник со оштетен слух кој не е во можност да ја добие бараната информација преку повикување на скратен број.

Квалитет на универзалната услуга:

Давателот на универзална услуга треба да ги нуди услугите со следните минимални услови за квалитет:

- Просечното време на јавување на лицето- оператор задолжено за давање информации не може да премине вредност од 15 секунди во една календарска година.

- Процентот на повици на кои лицата- оператори задолжени за давање на информации одговориле во период до 20 секунди не може да биде помал од 80% во една календарска година.

3. Обезбедување на услуги за јавни телефонски говорници или други јавни пристапни точки за обезбедување на говорни телефонски услуги

Агенцијата за електронски комуникации објавува јавен тендер за избор на еден давател на универзална услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници или други јавни пристапни точки за обезбедување на говорни телефонски услуги со цел да се задоволат разумните потреби на крајните корисници од аспект на географската покриеност, бројот на телефонски говорници или други пристапни точки, со можност за пристапност на крајните корисници со инвалидитет и со соодветен квалитет на услугата во согласност со членот 103 од ЗЕК. Тоа се на пример: здруженија за лица со различни видови на хендикеп (оштетен вид, слух итн), здруженија за лица со посебни потреби, јавни установи како казнено-поправни домови, универзитетски центри, здравствени центри итн. Но исто така под разумно барање за оваа услуга се подразбира и овозможување на јавни телефонски говорници за задоволување на разумни потреби на локации како национални паркови, автопатишта итн.

Давателот на универзална услуга треба да обезбеди поставените јавни телефонски говорници да прифатат и поинаков начин на исплата, како што се монети, дебитни и кредитни картички или при- пејд картички. Давателот на универзална услуга може на територијата на која ја обезбедува услугата, да го прекине обезбедувањето на јавни телефонски говорници на одредена локација, особено во следните случаи:

- доколку во непосредна близина на јавната телефонска говорница е поставена друга јавна телефонска говорница и

- доколку јавната телефонска говорница е уништена или сериозно оштетена најмалку три пати последователно во период од една година.

Давателот на универзална услуга треба да ја нуди услугата на сите крајни корисници на територијата на Република Северна Македонија по еднакви цени.

Давателот на универзална услуга треба да понуди посебни цени, што се разликуваат од оние што се обезбедуваат врз основа на стандардни комерцијални услови со цел на крајните корисници со статус на социјален случај и/или на крајните корисници со посебни социјални потреби согласно со закон, да им се обезбеди користење на услугите опфатени со оваа универзална услуга.

Давателот на универзална услуга е должен цените за услугите што ги обезбедува како универзална услуга да ги објави на својата веб страница и/или на начин на кој ќе бидат достапни на јавноста.

Давателот на универзална услуга е должен да обезбеди од јавните телефонски говорници, без надоместок да се бираат броевите на службите за итни повици.

Давателот на универзална услуга треба да обезбеди разумен број и поставеност на јавните телефонски говорници што ќе бидат прилагодени за лицата со инвалидитет. Агенцијата може да го задолжи давателот на универзална услуга да обезбеди јавни телефонски говорници прилагодени за потребите на лицата со инвалидитет на одредено подрачје врз основа на искажани оправдани потреби, односно во координација со здруженијата на лица со инвалидитет.

Давателите на универзална услуга треба да преземат посебни мерки со цел на лицата со инвалидитет да им се обезбеди пристап до услугата и прифатливост на цените на услугите, еквивалентни на оние што ги имаат другите крајни корисници во Република Северна Македонија.

Давателот на универзална услуга по барање поднесено од страна на разумен број на крајни корисници со оштетен слух или на крајни корисници со сериозни говорни проблеми, треба на одредена локација да постави јавни телефонски говорници со можност за текстуална комуникација.

Давателот на универзална услуга треба да обезбеди одреден број од јавните телефонски говорници да бидат достапни и употребливи за лица што користат инвалидска количка.

Квалитет на универзалната услуга:

Давателот на универзална услуга треба да ги нуди услугите со следните минимални услови за квалитет:

- Уделот на исправни јавни телефонски говорници не може да биде помал од 98% во една календарска година.

Право на учество на јавниот тендер и документација што кандидатите треба да ја достават

Член 4

Право на учество на јавниот тендер за обезбедување на услугите определени во точките а), б) и в) од точка 1 на јавниот тендер имаат сите домашни и странски правни лица, кои ќе ја подигнат тендерската документација и ќе поднесат понуда за учество во постапката за избор на давател на универзална услуга согласно условите утврдени во тендерската документација.

Документацијата која треба кандидатите да ја достават подетално ќе биде специфицирана во тендерската документација.

Критериуми на оценување за избор на давател на услуга

Член 5

Критериумите за избор на давател на услуга врз основа на кои ќе се изврши избор на давател на универзалната услуга за обезбедување на пристап на фиксна локација и обезбедување на телефонски услуги се:

1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеди услугата ќе се оценува според рокот за кој давателот на универзална услуга треба да ја обезбеди брзината на пренос на податоци од 12 Mb/s во висина од 20 бодови.

Понудувачите за обезбедување на услугата добиваат бодови според следната формула:

$$K1 = (1 - A_i / 12) * 20$$
 каде што,

A_i е рокот (изразен во месеци) за кој понудувачот се обврзува дека ќе ја обезбеди брзината на пренос од 12 Mb/s на понудувачот кој се оценува.

2. Оценка за висината на потребните средства за обезбедување на услугата, односно предвидениот износ на надомест од компензацискиот фонд за универзална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбедување на услугата во висина од 80 бодови.

Понудувачот кој има најнизок проценет нето трошок за обезбедување на услугата на која се однесува понудата за вкупно времетраење на договорот добива - 80 бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на истата услуга добиваат бодови според следната формула:

$$K2 = (A_{min} / A_i) * 80$$
 каде што,

A_{min} е најнискиот понуден нето трошок на било кој од понудувачите;

A_i е понуден нето трошок на понудувачот кој се оценува.

Критериумите за избор на давател на услуга врз основа на кои ќе се изврши избор на давател на универзалната услуга за обезбедување на телефонска служба за информации се:

1. Понудувачот треба да има најмалку една референца за успешно обезбедување на ваков тип на услуга за друга компанија или истата да ја обезбедува за сопствени потреби. Доколку нема ниту една референца или понудувачот не ја обезбедува услугата за сопствени потреби, понудата на понудувачот нема да биде разгледувана.

2. Оценка за висината на потребните средства за обезбедување на услугата, односно предвидениот износ на надомест од компензацискиот фонд за универзална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбедување на услугата во висина од 100 бодови.

Понудувачот кој има најнизок проценет нето трошок за обезбедување на услугата на која се однесува понудата за вкупно времетраење на договорот добива 100 бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на истата услуга добиваат бодови според следната формула:

$$K3 = (A_{min} / A_i) * 100$$
 каде што,

A_{min} е најнискиот понуден нето трошок на било кој од понудувачите;

A_i е понуден нето трошок на понудувачот кој се оценува.

Доколку повеќе од еден понудувач не побаруваат средства од компензацискиот фонд и со тоа имаат ист број на бодови по оценувањето, ќе бидат избрани и повеќе од еден даватели на оваа услуга.

Критериумите за избор на давател на услуга врз основа на кои ќе се изврши избор на давател на универзалната услуга за јавни телефонски говорници или други јавни пристапни точки за обезбедување на говорни телефонски услуги се:

1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеди услугата ќе се оценува според рокот за кој давателот на универзална услуга треба да ја обезбеди услугата во висина од 20 бодови.

Понудувачите за обезбедување на услугата добиваат бодови според следната формула:
 $K4 = (1 - A_i/12) * 20$, каде што,

A_i е рокот (изразен во месеци) за кој се обврзува дека ќе ја обезбеди услугата на понудувачот кој се оценува.

2. Оценка за висината на потребните средства за обезбедување на услугата, односно предвидениот износ на надомест од компензацискиот фонд за универзална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбедување на услугата во висина од 80 бодови.

Понудувачот кој има најнизок проценет нето трошок за обезбедување на услугата на која се однесува понудата за вкупно времетраење на договорот добива 80 бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на истата услуга добиваат бодови според следната формула:

$K5 = (A_{min} / A_i) * 80$, каде што,

A_{min} е најнискиот понуден нето трошок на било кој од понудувачите;

A_i е понуден нето трошок на понудувачот кој се оценува.

Банкарска гаранција за квалитетно исполнување на обврските

Член 6

Кандидатите треба со понудата да достават банкарска гаранција за квалитетно исполнување на обврските од договорот со избраните даватели на универзална услуга во висина од 5% од понудениот износ на надомест од компензацискиот фонд за универзална услуга, посебно за секоја од услугите опфатени со универзалната услуга.

Рок и начин на поднесување на понудите

Член 7

Рокот за доставување на понудите е до 25 ноември 2021 година, до 12 :00 часот.

Понудата со придружните документи се доставува во еден примерок во оригинал во писмена форма на македонски јазик или фотокопија заверена кај понудувачот и потпишана од одговорното лице на понудувачот или од лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице во прилог се доставува и овластување за негово потпишување, потпишано од одговорното лице. Сите страници на понудата и придружните документи треба да бидат парафирани од одговорното или овластеното лице. Понудата и придружните документи не треба да бидат постари од шест месеци. Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“. Предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да носи ознака „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот на јавниот тендер. На ковертот не треба да стојат ознаки со кои може да се идентификува подносителот. Понудата со придружните документи се доставува по пошта или во архивата на Агенцијата на следната адреса: АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ (Комисија за спроведување на јавен тендер за избор на даватели на универзална услуга) кеј „Димитар Влахов“ број 21, 1000 Скопје Република Македонија.

Место и време кога заинтересираните страни можат да добијат тендерска документација, цена на тендерската документација, начинот на плаќање и лица за контакт

Член 8

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 15 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата на следната сметка на Агенцијата за електронски комуникации: 210-0600528401-42, депонент НЛБ Банка, цел на дознаката: за Тендерска документација за јавен тендер за избор на давател на универзална услуга. Тендерската документација ќе може да се подигне од архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

Лица за контакт од кои заинтересираните страни можат да побараат дополнителни информации се:

- Дафина Пауновска (за правни прашања) dafina.paunovska@aec.mk
- Игор Бојадиев (за технички прашања) igor.bojadiev@aec.mk

Сите прашања и одговори во врска со Тендерската документација, ќе бидат објавувани анонимно и на веб- страницата на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aec.mk.

Адреса, место, датум и време на јавното отворање на понудите

Член 9

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации е на 1 декември 2021 година во 11:00 часот.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавен тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Рок во кој кандидатите ќе бидат известени за донесената одлука

Член 10

Кандидатите ќе бидат известени за донесената одлука за избор на даватели на универзална услуга во рок од пет дена од денот на нејзиното донесување.

Рок во кој ќе се склучи договор со избраните даватели на универзална услуга

Член 11

Агенцијата склучува договор со определените даватели на универзална услуга во рок од 10 дена, сметано од денот на донесување на одлуката за избор.

Времетраење на договорот

Член 12

Агенцијата за електронски комуникации со избраните даватели на универзалната услуга, по спроведената постапка на јавен тендер ќе склучи договор за обезбедување на универзалната услуга за период од пет години.

Член 13

Комисијата за спроведување на јавниот тендер ќе биде формирана со посебно решение донесено од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 15

Оваа одлука се објавува и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0201-626/11
14 септември 2021 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации
Директор
Jeton Akiku, с.р.